



**cosmo**

# ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

пакет-обука за финансиски менаџери

## ЛИТЕРАТУРА

На кандидатите за секој предмет од обуката им следува печатена литература:

- **Инвестиционен менаџмент**
- **Финансиско и сметководствено работење**
- **Финансиско Планирање и Анализа**

## УСЛОВ ЗА УПИС

Завршено минимум средно образование или високо образование од сите профили.

## НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОМПЛЕТНА ОБУКА

Со завршување на обуката за сите предмети Инвестициско Планирање и Менаџмент, Сметководство и Финансиско Планирање и Анализа кандидатите добиваат сертификат за Финансиски Менаџер.

Обуката се реализира во климатизирани простории на КОСМО Иновативен Центар, опремени со современи аудио-визуелни технички средства за настава, flip-chart, PC Pentium IV за секој кандидат, DSL Internet конекција и LCD проектор.

## ПЛАЌАЊЕ:

110 часа:  
16.760,00 денари  
(плаќање на  
4 рати по 4.190,00 денари)

## Финансиски менаџмент

Основна цел на финансиската функција во малите и средните претпријатија е навременото и под најповолни услови обезбедување фондови за понатамошен развој на претпријатието кој се остварува преку еден или повеќе паралелни проекти.

Финансирањето на проектите е збир на активности, со кои се утврдуваат потребните средства за реализација на еден инвестиционен проект и се обезбедуваат изворите со кои би се финансирал, односно финансискиот менаџмент ги усогласува износите на потребните средства со финансиските извори.

Обуката на учесниците ќе им понуди детална практична едукација за основните концепти на сметководството, за да можат многу подобро да ги менаџираат финансиите во инвестицијата. Обуката детално ги разработува темите за изготвување финансиски извештаи и следење на економската ефикасност на инвестицијата.

По завршување на обуката, учесниците ќе бидат во можност самостојно да подготват финансиска анализа на инвестициската програма и препорака за заклучна оценка за прифатливост на проектот. Анализата ќе опфати неколку аспекти: инвестициски вложувања во основни, обртни средства и останати вложувања со динамика на вложување и извори на финансирање на инвестицијата, обврски кон постојните и нови кредити, пресметка на параметрите и анализа на финансиската успешност.

## ПРОГРАМА ЗА ОБУКА

1. Инвестициско планирање и менаџмент -20 часа / 1,5 кредити
2. Финансиско планирање и анализа - 30 часа / 1,5 кредити
3. Сметководство - 60 часа / 5 кредити

Обуката се реализира во четири месеци – два/три пати неделно во попладневни термини помеѓу 17.30-19.30 и 19.40- 21.40 часот во мали групи со опуштена атмосфера и вклучени паузи за кафе и освежување.

## ЈАВЕТЕ СЕ ДЕНЕС ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ !

### КОСМО ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР

бул.Јане Сандански 113, 1000 Скопје, Македонија  
тел. +389 2 244 8077,8134 факс. +389 2 244 8240  
e-mail: [contact@cosmoinnovate.com.mk](mailto:contact@cosmoinnovate.com.mk)  
[www.cosmoinnovate.com.mk](http://www.cosmoinnovate.com.mk)

## АГЕНДА

### Групи:

Септември

Ноември

Февруари

Април

\*  
бројот на членови на групи е ограничен

Авторски права © 2003-2010 КОСМО Иновативен Центар. Сите права се задржани. Репродукција на приложениот материјал во целост или на делови во било која форма или во медиуми без писмено одобрение на КОСМО Иновативен Центар е забрането.

Copyright © 2003-2010 COSMO Innovate Center. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of COSMO Innovate Center is prohibited.